

20130400943

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/13), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ОТПИШУВАЊЕ НА КАМАТИ НА ДОСТАСАНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ НАСТАНАЛЕ ЗАКЛУЧНО СО ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година.

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец БОК/ПИО - Барање за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година, кој се печати на хартија во бела боја со А-4 формат, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот БОК/ПИО од став 1 на овој член содржи податоци за: назив за субјектот до кој се поднесува барањето, наслов на барањето, подносителот на барањето, опис на долгот во кој се наведуваат периодот за кои се однесува долгот, забелешка дали обврзникот има постапка на одложено плаќање на придонесите, прилозите кои се доставуваат заедно со барањето, датум на поднесување на барањето, место за потпис на барателот, место за датум на обработка и место за потпис на обработувачот.

Кон барањето од став 1 на овој член може да се приложи документација за: нето плата за правни лица за периодот до 31.12.2005 година, основица за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување за физички лица кои вршат дејност, катастарски приход за земјоделците, МПП пресметки за периодот 1.1.2006 до 31.12.2008 година, пријави М1/М2 за осигурениците за периодот за кој се однесува барањето и тековна состојба за обврзниците издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од еден месец.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-1752/1
7 март 2013 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

Фонд на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија
Филијала/ Деловница

Прилог

Образец БОК/ПИО

Датум: _____

Број: _____

Б А Р А Њ Е

за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година.

I. Податоци за подносителот на барањето:	
1.Скратен назив/ име и презиме на обврзникот	_____
2.ЕДБ/ЕМБГ на обврзникот	_____
3.Матичен број на правното лице	_____
4.Адреса на вистинско седиште/живеалиште	_____
	улица _____ број _____
	општина _____ место _____
	телефон _____

II. Придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување	
ОПИС	Период на неплатен придонес
3.1.1. Придонес од работен однос	_____
3.1.2. Придонес на физички лица што вршат дејност	
3.1.3. Придонес за физички лица обврзници на данок од приход од вршење на земјоделска дејност	
Забелешка: Дали обврзникот има постапка за одложено плаќање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување?	

III. Кон барањето може да се приложи документација за :
1) нето плата за периодот до 31.12.2005 година (само за правни лица)
2) основица за физички лица кои вршат дејност
3) катастарски приход за земјоделците
4) МПП пресметки за периодот 01.01.2006 до 31.12.2008 година (правни лица)
5) пријави М1, М2 за осигурениците за периодот за кој се однесува барањето
6) тековна состојба за обврзниците (правни лица) издадена од Централниот регистар на РМ, не постара од еден месец

Датум на поднесување	_____
Потпис на барателот	М.П. _____

Датум на обработка	_____
Потпис на обработувачот	_____